

Бр. / Нр. 02-6849/8
18-12-2025 20 год. //viti

Друштво за транспорт, трговија и услуги
ЛОТКАСТ ДООЕЛ
Бр. 0307-012
22.12 2025 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА НАБАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Склучен на ден _____. 2025 година, помеѓу:

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерство за социјална политика, демографија и млади со седиште на ул. Даме Груев, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Фатмир Лимани, во понатамошниот текст, „Договорен орган“ од една страна, и
2. Друштво за транспорт, трговија и услуги ЛОТКАСТ ДООЕЛ Скопје, со ЕМБС 7037015 со седиште на Шар Планина 71, Скопје, претставувано од Управител Соња Ристовска во понатамошниот текст: Носител на набавката

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка на опрема за видео надзор како постапка спроведена како набавка од мала вредност со користење на електронски средства (ЕСЈН) и објавен оглас број 20179/2025, без спроведување на електронска аукција, во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката и тоа Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.87/21 и 14/25), Законот за облигациони односи и важечките подзаконски акти, како и материјалните прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој Договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-6849/1 од 01.10.2025 година и Одлука за избор за најповолен понудувач со архивски број 02-6849/6 од 05.12.2025 година, како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Предмет на овој договор е набавка и одржување на опрема за видео надзор за потребите на Министерство за социјална политика, демографија и млади.

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на овој договор за набавка и одржување на опрема за видео надзор изнесува 127.890,00 (сто дваесет и седум илјади осумстотини и деведесет денари) без ДДВ.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува 23.020,20 денари.

Вкупната вредност на овој договор за набавка и одржување на опрема за видео надзор изнесува 150.910,20 денари со ДДВ.

Називот, минималните технички карактеристики, понудените технички карактеристики и марки на понудената опрема, количина, единечна цена, вкупна цена (без ДДВ), износ на ДДВ и вкупна цена со ДДВ, се дадени во табела во Прилог 1 кој е составен дел на овој Договор.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Договорот се склучува на определено време за период до 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на потпишување на Договорот од двете договорни страни.

ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 5

Носителот на набавка е должен да ги изврши обврските од овој договор под следните услови:

Предметот на договорот ќе го реализира по принцип „клуч на рака“, што подразбира целосна испорака, монтажа, инсталација, конфигурација и пуштање во работа на системот за видеонадзор, во согласност со техничката спецификација и наведените стоки со понудени технички карактеристики, назив на марка и во количини како што е наведено во табелата која што е составен прилог на овој Договор.

Носителот на набавката е должен да обезбеди транспорт и достава на опремата до Министерство за социјална политика, демографија и млади, монтажа и физичко поставување на сите елементи (видеорекодер, камери, каблирање, дозни и друго), конфигурација и тестирање на системот, пуштање во употреба на целокупниот систем, како и обука за користење и основно одржување на системот.

По завршувањето на активностите Носителот на набавка е должен да предаде гарантен лист, техничка документација и записник за примопредавање.

Испораката и монтажата ќе се извршат на адреса ул.Даме Груев бр.14 Скопје.

Рокот за испорака на опремата изнесува најмногу 15 дена од денот на потпишување на договорот од двете договорни страни.

Рокот за монтажа, конфигурација и пуштање во работа на системот изнесува најмногу 15 дена од денот на доставување на опремата.

Вкупниот рок за реализација на договорот не смее да биде подолг од 30 календарски дена од денот на потпишување на договорот од двете страни.

По завршување на инсталацијата се врши тестирање на функционалноста на системот и потпишување записник за примопредавање на опремата.

Гарантниот период за опремата изнесува најмалку 24 месеци од денот на потпишување на записникот за примопредавање, а за изведбата (монтажа и инсталација) најмалку 12 месеци.

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 6

Договорниот орган се обврзува по прием на опремата на начин како што е определено во член 5 од овој Договор и по потпишан записник за примопредавање на опремата да изврши плаќање на начин и под услови како што е определено со овој Договор.



Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Благоја Гелевски или друго лице овластено од министерот.

НАЧИН И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Договорниот орган плаќањето ќе го врши вирмански по прием на опремата на начин како што е определено во член 5 од овој Договор во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата во архивата на Договорниот орган со примерок од испратница, гарантен лист, техничка документација и записник за примопредавање потпишан од овластените лица на двете договорни страни согласно член 5 од овој Договор.

Договорниот орган го задржува правото да ја врати фактурата доколку не е комплетна и да поднесе рекламација на пресметката на фактурата во рок од 10 дена, сметано од денот на приемот на фактурата.

Фактурата ги содржи особено следниве елементи:

- повикување на број на договорот
- датум на изготвување на фактурата
- количини со опис на стоката дефинирана по позиции онака како што се опишани во техничката спецификација и табелата составен прилог на овој договор
- единечни договорени цени за секоја од позициите без вкalkулиран ДДВ
- вкупни цени по позиции без вкalkулиран ДДВ
- вкупна цена на фактурата
- пресметка на данокот за додадена вредност
- вкупна цена за исплата по фактурата (доколку имало евентуално намалување)
- валута на плаќање
- рок на плаќање и
- сметка и банка на давателот на фактурата.

ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Носителот на набавка е должен да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во вид на банкарска гаранција во вредност од 5% од вредноста на договорот за јавна набавка со вклучен ДДВ.

Носителот на набавка е должен да достави неотповиклива, безусловна и наплатива на прв повик банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот Носителот на набавката ја доставува најдоцна во рок до 5 (пет) дена од потпишувањето на договорот. Потпишаниот договор без доставена банкарска гаранција ќе се смета за неважечки и нема да предизвика правно дејство.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Оваа гаранција се враќа на носителот на набавката, во рок од 14 дена од денот на целосно реализирање на договорот.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Договорните страни се договорија дека Носителот на набавката ќе му плати на Договорниот орган определен паричен износ (договорна казна) ако не ја исполни својата обврска согласно овој договор, а особено ако договорот е раскинат поради вина на Носителот на набавката.

Договорната казна изнесува 0,1% (1 промил) од вкупната договорена цена, со тоа што износот на така определената договорна казна не може да премине 5% од вкупната цена на стоката, предмет на набавка.

ВИША СИЛА

Член 10

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради “Виша сила”, “Виша сила” значи исклучителен настан или околност:

- а. кој е надвор од контрола на страните;
- б. против кој ниедна од страните не можела разумно да преземе мерки пред стапување на Договорот;
- в. кој, откако настанал, страната не можела разумно да го одбегне или да го совлада и

г. кој не може во голема мера да се припише на друга страна;

Вишата сила може да вклучува, но не е ограничена на исклучителните настани или околности опишани во точките од I до V, се додека се исполнети горенаведените услови од (а) до (г):

- I. војна, непријателства, инвазија, акт на непријателства;
- II. бунт, тероризам, револуција, востание, воена сила или граѓанска војна;
- III. немир, раздвиженост, неред, штрајк или блокада од лица кои не се персонал на изведувачот или подизведувачите;
- IV. воена муниција, експлозивни материјали, радијација или радиоактивност од страна на изведувачот;
- V. природни настани (пожар, поплава, земјотрес, пандемија, лоши временски услови, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите, утврдени во градежен дневник и сл.);

Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

Доколку изведбата на сите работи во голема мера е спречена во непрекинат период од 30 (триесет) дена поради “Виша сила” за која е дадено известување, тогаш која било од страните може да даде известување за раскинување на Договорот.

ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 11

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 13

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 14

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 15

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање, во спротивно надлежен за решавање на сите евентуални спорови е Граѓански Суд Скопје.

ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 16

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 17

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 18

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

Договорен орган:
Министерство за социјална
политика, демографија и
млади

Министер
Фатмир Лимани



Носител на набавката:
ЛОТКАСТ ДООЕЛ Скопје

Управител
Соња Ристовска



Изработил: Теодора Васиќ Петровска, Раководител на одделение
Согласен: Љубица Панова, Раководител на сектор
Одобрил: Fatmir Sabriu, Државен секретар

Прилог Табела

Назив	Минимални Технички карактеристик и	Понудени технички карактеристики	Трговска Марка и модел на производ	Мерна едини ца	кол ичи на	Единечн а Цена	Вкупна Цена без ДДВ	ДДВ	Цена со ДДВ
Видеоре кордер (NVR)	• 16-канален мрежен видео рекордер (NVR) со вграден Linux систем. • Поддршка за IP камери со резолуција до 24MP. • Минимум 16 PoE порти со вкупна излезна моќност не помала од 130W. • Видео компресија: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG. • Складиште: минимум 2 × SATA III дискови, до 10TB по диск. • Поддршка за AI функции: препознавање лица, периметарна заштита, SMD Plus или	• 16-канален мрежен видео рекордер (NVR) со вграден Linux систем. • Поддршка за IP камери со резолуција до 24MP. • Минимум 16 PoE порти со вкупна излезна моќност не помала од 130W. • Видео компресија: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG. • Складиште: минимум 2 × SATA III дискови, до 10TB по диск. • Поддршка за AI функции: препознавање лица, периметарна заштита, SMD Plus или еквивалентни интелигентни функции. • Видео излез: минимум 1 × HDMI и 1 × VGA со поддршка до 4K резолуција. "Декодирање: минимум 16 канали @1080p, минимум 4 канали @8MP.	Dahua NVR 521616P-EI-16	парче	1	25.810,00	25.810,00	4.645,80	30.455,80




	эквивалентни интеллигентные функции. - Видео излез: минимум 1 × HDMI и 1 × VGA со поддршка до 4K резолуција. - Декодирање: минимум 16 канали @1080p, минимум 4 канали @8MP. - PoE: 16 порти, максимално 130W (IEEE802.3af/at), поддршка за ePoE или еквивалент. - Димензии: приближно 375 × 327 × 53 mm. - Работна температура: -10°C до +55°C. - Гаранција: минимум 24 месеци. Или еквивалент	- PoE: 16 порти, максимално 130W (IEEE802.3af/at), поддршка за ePoE или еквивалент. - Димензии: приближно 375 × 327 × 53 mm. - Работна температура: -10°C до +55°C. - Гаранција: минимум 24 месеци							
Надворешни IP камери	- Тип: Bullet. - Сензор: 1/2.7"	- Тип: Bullet. - Сензор: 1/2.7" CMOS,	Dahua IPCHFV1639-A-IL-0280B-S6	парче	6	5.130,00	30.780,00	5.540,40	36.320,40

Срѓевиќ

2017

	CMOS, прогресивно читање. • Максимална резолуција: минимум 6MP (3200×1800) @20fps; 2688×1520 @25/30fps • Објектив: фиксна фокусна должина 2.8mm, F1.6, агол на гледање приближно 110°. • Ноќно осветлување: Smart Dual Light (инфрацрвено + бело светло) со дострел до 30m. • Видео компресија: H.265/H.264 со поддршка за Smart варијанти. • Функции: ROI, 3DNR, DWDR, BLC, HLC или еквивалент. • Заштита: IP67, метално куќиште. • Напојување: 12VDC	прогресивно читање. • Максимална резолуција: минимум 6MP (3200×1800) @20fps: 2688×1520 @25/30fps. • Објектив: фиксна фокусна должина 2.8mm, F1.6, агол на гледање приближно 110°. • Ноќно осветлување: Smart Dual Light (инфрацрвено + бело светло) со дострел до 30m. • Видео компресија: H.265/H.264 со поддршка за Smart варијанти. • Функции: ROI, 3DNR, DWDR, BLC, HLC или еквивалент. • Заштита: IP67, метално куќиште. • Напојување: 12VDC и/или PoE (802.3af). • Максимална потрошувачка: до 5.5W. • Работна температура: 40°C до +60°C.						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

СРисовани

7/17

	и/или PoE (802.3af). • Максимална потрошувачка: до 5.5W. • Работна температура: -40°C до +60°C. или еквивалент								
Внатрешни IP камери	- Тип: Dome или Turret. - Сензор: 1/2.7" CMOS, прогресивно читање. - Максимална резолуција: минимум 6MP (3200×1800) @20fps; 2688×1520 @25/30fps - Објектив: фиксна фокусна должина 2.8mm, F1.6, агол на гледање приближно 110°. - Нокно осветлување: Smart Dual Light (инфрацрвено + бело светло) со	- Тип: Dome или Turret. - Сензор: 1/2.7" CMOS, прогресивно читање. - Максимална резолуција: минимум 6MP (3200×1800) @20fps; 2688×1520 @25/30fps. - Објектив: фиксна фокусна должина 2.8mm, F1.6, агол на гледање приближно 110°. - Нокно осветлување: Smart Dual Light (инфрацрвено + бело светло) со - Видео компресија: H.265/H.264 со поддршка за Smart варијанти. - Функции: ROI, 3DNR, DWDR, BLC, HLC или еквивалент.	Dahua Dh-IPC-HDW1639-A-IL	парче	10	5.130,00	51.300,00	9.234,00	60.534,00

СРЦООКСИ

27

	дострел до 30m. - Видео компресија: H.265/H.264 со поддршка за Smart варијанти. - Функции: ROI, 3DNR, DWDR, BLC, HLC или еквивалент. - Заштита: IP67, метално куќиште. - Напојување: 12VDC и/или PoE (802.3af). - Максимална потрошувачка: до 5,5W. - Работна температура: -40°C до +60°C. или еквивалент	- Заштита: IP67, метално куќиште. - Напојување: 12VDC и/или PoE (802.3af). - Максимална потрошувачка: до 5,5W. - Работна температура: 40°C до +60°C.							
Каблирање и материјал – 200m	- UTP Cat.6 кабел за надворешна и внатрешна употреба. - RJ45 конектори, кабелски канали, водотесни спојки.	UTP Cat.6, RJ45 конектори		метар	200	40,00	8.000,00	1440,00	9440,00

Српска

2017

	Дозни за монтирање на камери.								
Инсталација, конфигурација и пуштање во работа	- Монтажа, инсталација и тестирање на целокупниот систем. - Конфигурација на системот и поврзување на сите уреди. - Основна обука за користење на системот.	кабелски канали, водотесни спојки		метар	200	60,00	12.000,00	2.160,00	14.160,00
						Вкупно	127.890,00	23.020,20	150.910,20



С. Раодовиќ

[Handwritten signature]